



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Број _____
____.02.2012 година
С К О П Ј Е

ДОГОВОР
за стипендија од ТИП "Б"
Стипендија за студенти

Склучен на ден _____ година помеѓу:

1. **МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**, со седиште на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ ББ, 1000 Скопје, претставувано од министерот м-р Панче Кралев (во натамошниот текст: како давател на стипендија) од една страна и

2. _____ од _____, со адреса на живеење на ул. „_____“ бр.____, со ЕМБГ _____, студент/ка на Универзитетот _____ во _____, факултет за _____ запишан/а во _____ семестар во студиската 2011/2012 година, со број на индекс _____, (во натамошниот текст: како корисник на стипендија) од друга страна.

Член 1

Предмет на овој договор е обезбедување и користење на стипендија за студент кој е запишан на додипломски студии во јавните или приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија, согласно Конкурсот за доделување стипендии на студенти запишани на додипломски студии од јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2011/2012 година, од ТИП "Б" – Стипендија за студенти, со бр.08-6930/2 од 04.11.2011 година, (во натамошниот текст: како Конкурсот) утврдување на износот на стипендијата и регулирање на правата и обврските на договорните страни.

Член 2

Давателот на стипендијата од студиската 2011/2012 година на корисникот на стипендијата му обезбедува стипендија во месечен износ од по 3.000,00 денари, за девет месеци во годината (без месеците јули, август и септември).

Член 3

Давателот на стипендијата се обврзува стипендијата од член 2 на овој договор да ја исплаќа на трансакциска сметка на корисникот на стипендијата.

Член 4

Корисникот на стипендија се обврзува:

1. Редовно да ги запишува семестрите, односно годината на студиите, да постигне просечен успех согласно Конкурсот, да има положено најмалку 90% од предвидените испити за претходните студиски години и да дипломира во рокот предвиден со Статутот на образовната установа, каде се школува.

2. На почетокот на секоја студиска година, до давателот на стипендијата да достави потврда за запишан нареден семестар, односно година на школување и уверение/потврда за предвидени и положени испити со успех од претходните години и индекс на увид, **најдоцна до 30 ноември секоја година** до завршувањето на додипломските студии.

3. Во случај на промени чие настанување влијае врз условите за стекнување или користење на правото на стипендија, како што се: промена на факултет, насока, отсек, прекинување на понатамошно школување, добивање стипендија или кредит од друга установа или фирма, дипломирање, одење на отслужување на воен рок, студиски престој во странство,

како и други промени, должни се за тоа да го известат давателот на стипендијата во рок од 30 дена од денот кога настанала промената.

4. На денот на потпишувањето на договорот да достави број на трансакциона сметка, од било која банка во Република Македонија, на која давателот на стипендијата ќе врши исплата на средствата од член 2 на овој договор.

Член 5

Давателот на стипендијата може да го раскине договорот доколку корисникот на стипендија не ги исполнува обврските од член 4 на овој Договор, го промени факултетот или насоката за кои се доделува стипендијата, не ги достави навремено потребните документи, не постигне просечен успех согласно Конкурсот и нема положено најмалку 90% од предвидените испити за претходните студиски години.

Член 6

Во случај на спор странките се согласни по истиот да решава Основниот суд Скопје II Скопје.

Член 7

Овој договор е составен во три еднообразни примероци, од кои два за давателот на стипендијата и еден примерок за корисникот на стипендијата.

Договорот се смета за склучен откако ќе го потпишат договорните странки.

ДАВАТЕЛ НА СТИПЕНДИЈА

КОРИСНИК НА СТИПЕНДИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

**МИНИСТЕР,
м-р Панче Кралев**

(име и презиме)